

БУГАРСКО - МАКЕДОНСКИ ФОРУМ ЗА БИЗНЕС - КУМАНОВО 2020

“ЗАЕДНО МОЖЕМЕ ПОВЕЌЕ”.

28 февруари 2020 г., Куманово – Занатски дом

ПРОГРАМА

Ова е прелиминарна верзија на програмата, при што организаторите се обврзуваат дека нема да има значителни промени во истата

09.30 – 10.00 – Регистрација на учесниците. (Фоаје пред салата)

10.00 – 10.30 – Официјално отварање на форумот. (Сала во Занаетчиски дом)

Отварање на Бугарско-македонски бизнис форум – Куманово 2020 и претставување на официјалните гости на настанот од г-н Веселин Халачев – Председател на ОБК и член на Одбор на Директори на Европската Алијанса на мали и средн претпријатија (Брисел), со европски фондови и програми

- * Воведно обраќање на Висок претставник на Република Северна Македонија
- * Воведно обраќање на г-дин Максим Димитриевски – Градоначалник на Општина Куманово
- * Воведно обраќање на Н.Е г-дин Ангел Ангелов – Амбасадор на Република Бугарија во Република Северна Македонија
- * Воведно обраќање на Н.Е г-н Марјан Ѓорчев – Амбасадор на Република Северна Македонија во Република Булгарија

Прашања и одговори

10.30 – 11.00 Прв панел – Презентации (Основна сала)

- * Презентација на финансиски инструменти на трговска банка во Северна Македонија
- * Презентации на машини за земјоделство, сточарство и преработка на храна, кои можат да се финансираат со грантови шеми.
- * Други корисни презентации.

Прашања и одговори

11.00 – 11.15 Кафе-пауза (Фоаје пред основна сала)

11.15 – 12.00 Втор панел – Корисни совети (Мала сала)

- * Како бугарските компании можат да отворат фирми(клонови) во Северна Македонија и како бугарските физички лица можат да основат свои компании на територија на Северна Македонија – правни и даночни аспекти.
- * Како македонските компании можат да отворат фирми(клонови) во Бугарија и како македонските приватни лица можат да основат свои компании на територијата на Бугарија – правни и даночни аспекти.
- * Можности бугарските физически и правни субјекти да имаат корист од фондовите на ЕУ во Северна Македонија.

* Можности македонски физически и правни лица да имаат корист од европските фондови во Бугарија

* Можности за учество во прекугранични и транснационални проекти и партнерства

Прашања и одговори

11.15 – 13.30 Speed dating, b2b, matchmaking БИЗНЕС СРЕДБИ (Основна зала)

13.30 – 14.30 Ручек-мрежно поврзување

Формуларот за регистрација може да ја преземете и од веб-страницата на UBC, www.ubclubs.eu, или да побарате да го добиете формуларот од седиштето на здружението и по пополнувањето да ни го испратете на нашата е-маил адреса events@ubclubs.eu

За дополнителни информации по однос на **Бугарско-Македонскиот бизнис форум – Куманово 2020**, можете да ни се обратите на тел. +389 2 2454004 или да ни пишете на events@ubclubs.eu, како и да го следите официјалниот сајт на ОБК www.ubclubs.eu или фејсбук страницата [United Business Clubs-Bulgaria](https://www.facebook.com/UnitedBusinessClubs-Bulgaria)

Краен рок за пријавувањена учество: 07 февруари 2020 г.